

Службен весник

на Република Македонија

Број 76

27 април 2018, петок

година LXXIV

www.slvesnik.com.mk

contact@slvesnik.com.mk



СОДРЖИНА

	Стр.		Стр.
1390. Указ за поставување на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Франција	2	1396. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Општина Дебар	3
1391. Указ за поставување на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија и Шеф на Мисијата на Република Македонија при Европската унија.....	2	1397. Одлука за давање на согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г4-лесна и загадувачка индустрија, сервиси и стоваришта КО Дебреше, Општина Гостивар	4
1392. Уредба за изменување и дополнување на Уредбата за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој.....	2	1398. Правилник за формата и содржината на пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност	4
1393. Одлука за престанок и за давање на трајно користење на движна ствар на Јавната здравствена установа Здравствен дом - Велес	3	1399. Тарифник за изменување на Тарифникот за визината на надоместите за користење на електронскиот систем за јавни набавки.....	7
1394. Одлука за давање согласност на Одлуката за покривање на загуба на ЈП „Стрежево“ - Битола за 2016 година.....	3	1400. Правилник за формата и содржината на прекршочниот платен налог ..	7
1395. Одлука за отстапување на нафтени деривати од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати на Јавното претпријатие „Македонијапат“ - Скопје	3	1401. Одлука за запирање на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политички партии.....	11
		Огласен дел.....	1-68

**ПРЕТСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА****1390.**

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

УКАЗ

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ВО РЕПУБЛИКА ФРАНЦИЈА

I

Г-ѓа Јадранка Чаушевска Димов се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија во Република Франција, со седиште во Париз.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 73
27 април 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

1391.

Врз основа на член 84, алинеја втора од Уставот на Република Македонија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 52/91), донесувам

УКАЗ

ЗА ПОСТАВУВАЊЕ НА ДОЛЖНОСТА ВОНРЕДЕН И ОПОЛНОМОШТЕН АМБАСАДОР НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА И ШЕФ НА МИСИЈАТА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ПРИ ЕВРОПСКАТА УНИЈА

I

Г-ѓа Агнеза Руси Поповска се поставува на должноста вонреден и ополномоштен амбасадор на Република Македонија и Шеф на Мисијата на Република Македонија при Европската унија, со седиште во Брисел.

II

Министерот за надворешни работи ќе го изврши овој указ.

III

Овој указ влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Указ број 74
27 април 2018 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

ВЛАДА НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА**1392.**

Врз основа на член 101, став (7) од Законот за земјоделство и рурален развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 49/10, 53/11, 126/12, 15/13, 69/13, 106/13, 177/14, 25/15, 73/15, 83/15, 154/15, 11/16, 53/16, 120/16, 163/16 и 74/17), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.4.2018 година, донесе

УРЕДБА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА УРЕДБАТА ЗА ВИДОТ НА АКТИВНОСТИ, МАКСИМАЛНИОТ ИЗНОС ПО АКТИВНОСТИ, КОРИСНИЦИТЕ, СУБЈЕКТИТЕ КОИ УЧЕСТВУВААТ ВО ПОСТАПКАТА, ПОБЛИСКИТЕ КРИТЕРИУМИ И НАЧИНОТ ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ТЕХНИЧКАТА ПОДДРШКА ВО ЗЕМЈОДЕЛСТВОТО И РУРАЛНИОТ РАЗВОЈ

Член 1

Во Уредбата за видот на активности, максималниот износ по активности, корисниците, субјектите кои учествуваат во постапката, поблиските критериуми и начинот за доделување на техничката поддршка во земјоделството и руралниот развој („Службен весник на Република Македонија“ бр. 6/13, 81/13, 181/13, 1/14, 23/14, 136/14, 157/14, 139/15, 215/15 и 133/16), членот 6 став 1 по алинејата 7 се додава нова алинеја 8 која гласи:

„ – трошоци за учество на меѓународни и регионални натпревари за вино на кои е освоена специјализирана награда, златен и сребрен медал.“

По ставот 6 се додава нов став 7 кој гласи:

„Максималниот износ за техничка поддршка од став 1 алинеја 8 на овој член изнесува:

- 184.500 МКД за освоена специјализирана награда на меѓународен натпревар;
- 92.250 МКД за освоена специјализирана награда на регионален натпревар;
- 61.500 МКД за освоен златен медал на меѓународен натпревар;
- 30.750 МКД за освоен златен медал на регионален натпревар, и
- 30.750 МКД за освоен сребрен медал на меѓународен натпревар.

Ставовите 7, 8, 9, 10, 11, 12 и 13 стануваат ставови 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14.

Во новиот став 10 зборовите „алинеја 3 се менуваат со зборовите „алинеите 3 и 8“

Член 2

Во членот 11 став 1 алинеја 11 по зборот „станици“ се додаваат зборовите „како и хардвер и софтвер за хидрометеоролошка опрема и радарски систем.“

Член 3

Во членот 12 по ставот 3 на овој член се додава нов став 4 кој гласи:

„Средствата за поддршка од членот 6 став 1 алинеја 8 на оваа уредба ќе се реализира со договор помеѓу Министерството и корисникот на средствата, врз основа на поднесено барање до Министерството за користење на техничка поддршка и доставен: доказ за освоена награда на меѓународен и/или регионален натпревар за вино и финансиски документ за купени најмалку 2000 лепенки за шише од наградата од член 6 став 1 алинеја 8 од оваа уредба или финансиски документ за купување на правата за користење и изработка на најмалку 2000 етикети за шише со податоци за наградата од член 6 став 1 алинеја 8 од оваа уредба и договор помеѓу Министерството и корисникот на техничката поддршка.“

Ставовите 4, 5, 6 и 7 стануваат ставови 5, 6, 7 и 8.

Член 4

Оваа уредба влегува во сила од наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-3161/1
24 април 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1393.

Врз основа на член 44, став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18) Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.4.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ЈАВНАТА ЗДРАВСТВЕНА УСТАНОВА ЗДРАВСТВЕН ДОМ - ВЕЛЕС

Член 1

Со оваа Одлука на досегашниот корисник Јавна здравствена установа Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза „Јасеново“ Велес му престанува користењето на движната ствар и тоа: моторно санитетско возило марка ФИАТ ТЕМПРА, број на шасија ZFA15900005030548, број на мотор 6381336, година на производство 1997, регистарска ознака VE-772-BB, сила на моторот 58KW(KS), работна зафатнина на моторот 1581cm³, боја на каросеријата 01 Бела.

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа Одлука се дава на трајно користење без надомест на Јавната здравствена установа Здравствен дом – Велес.

Член 3

Директорот на Јавната здравствена установа - Специјална болница за белодробни заболувања и туберкулоза „Јасеново“ Велес склучува договор со директорот на Јавната здравствена установа Здравствен дом – Велес со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа Одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-2670/1
24 април 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1394.

Врз основа на член 11, точка 3 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/12, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/15 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата одржана на 24.4.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ОДЛУКАТА ЗА ПОКРИВАЊЕ НА ЗАГУБА НА ЈП „СТРЕЖЕВО“ - БИТОЛА ЗА 2016 ГОДИНА

1. Со оваа одлука се дава согласност на Одлуката за покривање на загубата на ЈП „Стрежево“ - Битола за 2016 година, бр.02-158/4 од 10.3.2017 година, донесена од Управниот одбор на ова претпријатие, на седницата, одржана на 10.3.2017 година.

2. Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-2758/1
24 април 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1395.

Врз основа на член 9-а, став (6) од Законот за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати („Службен весник на Република Македонија“ бр.84/08, 35/11, 84/12 и 43/14), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 24.4.2018 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОТПАДУВАЊЕ НА НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ ОД ЗАДОЛЖИТЕЛНИТЕ РЕЗЕРВИ НА НАФТА И НАФТЕНИ ДЕРИВАТИ НА ЈАВНОТО ПРЕТПРИЈАТИЕ „МАКЕДОНИЈАПАТ“ - СКОПЈЕ

Член 1

Со оваа одлука од задолжителните резерви на нафта и нафтени деривати се отпадуваат, без надомест, нафтени деривати на Јавното претпријатие „Македонијапат“ - Скопје и тоа:

- Еуродизел БС гориво 250.000 литри
- Екстра лесно гориво 200.000 литри

Нафтени деривати од став 1 на овој член се отпадуваат на Јавното претпријатие „Македонијапат“ - Скопје за извршување на основните работи од тековно и инвестиционо одржување на патишта, планирани со Годишната програма за одржување и заштита на државните патишта за 2018 година.

Член 2

Трошоците за испорака односно транспортните и манипулативните трошоци за превземање на отстапените нафтени деривати од член 1 на оваа одлука, паѓаат на товар на Јавното претпријатие „Македонијапат“ - Скопје.

Член 3

Се задолжува Дирекцијата за задолжителни резерви на нафта и нафтени деривати да ја спроведе оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-3201/1
24 април 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1396.

Врз основа на член 44 став 2 од Законот за користење и располагање со стварите во државна сопственост и со стварите во општинска сопственост („Службен весник на Република Македонија“ бр. 78/15, 106/15, 153/15, 190/16 и 21/18) Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 24.4.2018 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ПРЕСТАНОК И ЗА ДАВАЊЕ НА ТРАЈНО КОРИСТЕЊЕ НА ДВИЖНА СТВАР НА ОПШТИНА ДЕБАР

Член 1

Со оваа одлука на досегашниот корисник Дирекцијата за заштита и спасување му престанува користењето на движната ствар и тоа:

Назив на движна ствар	Кол.	Номенклатурен број
Комплет за спасување ХАЕР УМД 0604	1	7097-0000-0059-1

Член 2

Движната ствар од член 1 од оваа одлука се дава на трајно користење без надомест на Општина Дебар.

Член 3

Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување склучува договор со градоначалникот на Општина Дебар со кој се уредуваат правата и обврските за движната ствар од член 1 од оваа одлука.

Член 4

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-3289/1
24 април 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

1397.

Врз основа на член 49-а став 3 од Законот за земјоделското земјиште („Службен весник на Република Македонија“ бр.135/07, 18/11, 148/11, 95/12, 79/13, 87/13, 106/13, 164/13, 39/14, 130/14, 166/14, 72/15, 98/15, 154/15, 215/15, 7/16 и 39/16), Владата на Република Македонија, на седницата, одржана на 24.4.2018 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ДАВАЊЕ НА СОГЛАСНОСТ ЗА ТРАЈНА ПРЕНАМЕНА НА ЗЕМЈОДЕЛСКО ВО ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ ЗА ИЗРАБОТКА НА ЛОКАЛНА УРБАНИСТИЧКА ПЛАНСКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ИЗГРАДБА НА ОБЈЕКТИ СО НАМЕНА Г4-ЛЕСНА И НЕЗАГАДУВАЧКА ИНДУСТРИЈА, СЕРВИСИ И СТОВАРИШТА КО ДЕБРЕШЕ, ОПШТИНА ГОСТИВАР

Член 1

Со оваа одлука се дава согласност за трајна пренамена на земјоделско во градежно земјиште за изработка на Локална урбанистичка планска документација за изградба на објекти со намена Г4-лесна и незагадувачка индустрија, сервиси и стоваришта КО Дебреше, Општина Гостивар.

Член 2

Земјоделското земјиште за кое се дава согласност за трајна пренамена, ги има следните катастарски индикации:

Катастарска парцела бр.	Катастарска општина	Викано место	Катастарска култура	Катастарска класа
599/1	Дебреше	Под Цаде	нива	4
Вкупна површина на земјиштето во планскиот опфат:				2028m ²

Член 3

Оваа одлука влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 44-3892/1
24 април 2018 година
Скопје

Заменик на претседателот
на Владата на Република
Македонија,
Оливер Спасовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ФИНАНСИИ

1398.

Врз основа на член 51 став (5) од Законот за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 44/99, 86/99, 8/01, 21/03, 19/04, 33/06, 101/06, 114/07, 103/08, 114/09, 133/09, 95/10, 102/10, 24/11, 135/11, 155/12, 12/14, 112/14, 130/14, 15/15, 129/15, 225/15, 23/16 и 189/16), министерот за финансии донесе

П Р А В И Л Н И К ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА ПРИЈАВАТА ЗА РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ДАНОКОТ НА ДОДАДЕНА ВРЕДНОСТ

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност.

Член 2

Пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност се поднесува на образец ДДВ-01 во А-4 формат во бела боја.

Формата и содржината на пријавата од став 1 на овој член се дадени во Прилог кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Со денот на влегувањето во сила на овој правилник престанува да важи Правилникот за формата и содржината на пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност („Службен весник на Република Македонија“ бр. 216/16).

Член 4

Овој правилник влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 20-2064/3
27 април 2018 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р **Драган Тевдовски, с.р.**

Република Македонија
Министерство за финансии
УПРАВА ЗА ЈАВНИ ПРИХОДИПРИЈАВА
за регистрација за данокот на додадена вредност

ПРИЛОГ 1

ДДВ-01

ЕДБ / ЕМБГ	
Назив / Име и презиме	
Седиште / Адреса	
Телефон	
е-пошта	

* Пополнува Управа за јавни приходи

Датум и
број на
прием

ПРАВЕН ОСНОВ

☐ Доброволна регистрација	☐ Задолжителна регистрација	☐ Промена на податоци
--	--	--

ПОДАТОЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ

Претежна дејност	Шифра	Опис
Правна форма	Датум на почеток на вршење на дејност	
Вкупен промет	Остварен	Претпоставен Износ

ПОДАТОЦИ ЗА ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

Потписник	ЕМБГ	Својство * управител / полномошник
	Име и презиме	
	Адреса	
	е-Пошта	Телефон
Сметководствено биро / Сметководител	ЕДБ / ЕМБГ	
	Назив / Име и презиме	
	Адреса	
	е-Пошта	Телефон

СОГЛАСНОСТ ОД ПОДНОСИТЕЛОТ

☐ Подносителот на пријавата е согласен неговите / нивните лични податоци да бидат предмет на обработка и да се користат во даночна постапка во Управата за јавни приходи.
--

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ

Назив / Име и презиме			
ЕДБ / ЕМБГ	Датум на пополнување		
Својство	Потпис		

ПОДАТОЦИ ЗА ПОТПИСНИКОТ

Име и презиме			
ЕМБГ	Датум на пополнување		
Својство	Потпис		

* Пополнува Управа за јавни приходи

Податоци за
обработката

УПАТСТВО ЗА ПОПОЛНУВАЊЕ

ДДВ-01

Даночни обврзници на данокот на додадена вредност се сите физички и правни лица кои остваруваат приходи во рамките на самостојна стопанска дејност (како на пр. производители, трговци, занаетчи или вршители на услуги, вклучувајќи го рударството, земјоделието, шумарството, издавањето на материјални и нематеријални добра на користење и др.). Пријавата за регистрација за ДДВ задолжително ја поднесуваат даночните обврзници со фактичко седиште, подружница, постојано живеалиште или престојувалиште во земјата чиј вкупен промет изминатата календарска година го надминал износот од 1.000.000 денари, даночните обврзници кои во текот на календарската година го надминал износот на остварен вкупен промет од 1.000.000 денари, како и обврзниците кои при отпочнување со вршење на стопанска дејност предвидуваат дека вкупниот промет во тековната година ќе го надмине овој износ. Пријавата за регистрација ја поднесуваат и оние даночни обврзници кои доброволно сакаат да се регистрираат за ДДВ, иако нивниот вкупен промет не надминува 1.000.000 денари. Пријавата за регистрација се поднесува најдоцна до 15-ти јануари во тековната година. Ако во текот на годината се надмине износот на остварен вкупен промет од 1.000.000 денари пријавата се поднесува најдоцна до 15-ти во месецот кој следи по месецот кога е остварен прометот. Ако даночниот обврзник започнал со вршењето на дејноста во текот на календарската година, пријавата се поднесува во рок од петнаесет дена од почетокот од вршењето на дејноста. Пријавата за регистрација се доставува по пошта или лично до Регионалната дирекција на Управата за јавни приходи, според седиштето/живеалиштето на даночниот обврзник или по електронски пат преку <http://etax.ujp.gov.mk>

При пополнување на пријавата, податоците внесете ги читливо и целосно, во точно означените полиња. Не впишувајте ништо во полињата кои ги пополнува Управата за јавни приходи. Износите се исказуваат во денари, без дени.

Во Пријавата ДДВ-01 задолжително се внесуваат податоците за подносителот:

- **Единствен даночен број (ЕДБ) / Единствен матичен број на граѓанинот (ЕМБГ)** - Даночните обврзници-физички лица кои вршат регистрирана дејност (како занаетчи, трговци поединци и сл.) и правните лица го впишуваат Единствениот даночен број добиен од УП при нивната регистрација. Даночните обврзници - физички лица кои не вршат регистрирана дејност, го впишуваат Единствен матичен број на граѓанинот од личната карта.
- **Назив / Име и презиме** - Даночните обврзници - физички лица кои вршат регистрирана дејност и правните лица го наведуваат називот (фирмата) што вообичаено го користат во секојдневното работење.
- **Седиште / Адреса** - Се наведува полната адреса (улица, број, населено место, општина) на вистинско седиште (локацијата на која претежно се врши дејноста и која не мора да е иста со адресата на седиштето пријавена во Централниот регистар на Р.М.). Даночните обврзници - физички лица кои не вршат регистрирана дејност, ја наведуваат адресата на живеалиштето.
- **Телефон** - Внесете го телефонскиот број за контакт.
- **е-Пошта** - Внесете ја електронската пошта за контакт.

ПРАВЕН ОСНОВ

Означете го со "X" правниот основ за поднесокот на пријавата.

- **Доброволна регистрација** - Даночните обврзници кои не ги исполнуваат условите за задолжителна регистрација, односно даночни обврзници кои започнуваат со вршење на стопанска дејност, но предвидуваат дека вкупниот промет во тековната година нема да го надмине износот од 1.000.000 денари.
- **Задолжителна регистрација** - Даночните обврзници кои започнуваат да вршат стопанска дејност и кои предвидуваат дека ќе остварат вкупен промет во тековната година над 1.000.000 денари. Даночните обврзници кои во текот на календарската година, ќе остварат вкупен промет над 1.000.000 денари.
- **Промена на податоци** - Даночните обврзници кои имаат промена на претходно наведените податоци во Пријавата за регистрација за данокот на додадена вредност задолжително треба да пријават промена на податоците.

ПОДАТОЦИ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТ

- **Претежна дејност (шифра и опис)** - Даночните обврзници - физички лица кои вршат регистрирана дејност и правните лица ги наведуваат шифрата и описот на претежната дејност што ја вршат. Даночните обврзници - физички лица кои не вршат регистрирана дејност, го наведуваат описот на стопанската дејност што ја вршат и заради која се регистрираат за данокот на додадена вредност.
- **Правна форма** - Даночните обврзници - физички лица кои вршат регистрирана дејност и правните лица ја впишуваат организационата форма (овој податок обично се содржи во полниот назив на даночниот обврзник. Даночните обврзници - физички лица кои не вршат регистрирана дејност, впишуваат "физичко лице".
- **Датум на почеток на вршење на дејност** - Даночните обврзници кои започнале да вршат стопанска дејност во текот на годината, како датум на почеток го впишуваат датумот кога започнале да ја вршат дејноста. Под започнување на вршење на дејноста се подразбира првото вршење на активност на даночниот обврзник како прва извршена набавка на добра (основни средства, трговска стока и друго) користена услуга (закуп, истражување на пазар и друго) и извршен промет на добра или услуга. Даночните обврзници кои во текот на календарската година го надминале износот на остварен вкупен промет од 1.000.000, како датум на почеток на вршење на дејност го впишуваат првиот ден од месецот кој следи по месецот во кој го оствариле прометот.
- **Вкупен промет** - Означете го со "X" за каков вид на промет станува збор и наведете го износот на вкупниот промет. Вкупен промет претставува збир на оданочивиот промет, вклучувајќи го и данокот на додадена вредност кој отпаѓа на него, освен прометот ослободен од данок без право на одбивка на претходниот данок, остварен во текот на календарската година. Ако даночниот обврзник се регистрира при отпочнување со вршење на стопанска дејност во текот на календарската година, вкупниот промет се определува врз основа на проценетиот промет до крајот на календарската година. Ако даночниот обврзник ја врши својата дејност само во еден дел од календарската година, фактичкиот вкупен промет се пресметува на ниво на вкупен промет за целата календарска година.

ПОДАТОЦИ ЗА ОВЛАСТЕНИ ЛИЦА

- **Потписник** - внесете го Единствениот матичен број на граѓанинот, Името и презимето, Адресата, е-Пошта и Телефонот на потписникот на даночните пријави на данокот на додадена вредност. Потписник може да биде управителот на фирмата или друго ополномоштено лице за потпишување на даночните пријави од страна на даночниот обврзник. Даночните обврзници - физички лица кои не вршат регистрирана дејност и немаат полномошник, ги наведуваат своите лични податоци.
- **Сметководствено биро/Сметководител** - внесете го Единствениот даночен број / Единствениот матичен број на граѓанинот, Називот / Името и презимето, Адресата, е-Пошта и Телефонот на сметководственото биро односно сметководителот на даночниот обврзник.

СОГЛАСНОСТ ОД ПОДНОСИТЕЛОТ

Означете го полето со "X" дека сте согласни Вашите лични податоци да бидат предмет на обработка и да се користат во даночна постапка во УП.

ПОДАТОЦИ ЗА СОСТАВУВАЧОТ И ПОТПИСНИКОТ

Се пополнуваат податоците за составувачот и потписникот на пријавата.

1399.

Врз основа на член 22 став (3) од Законот за јавните набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр. 136/07, 130/08, 97/10, 53/11, 185/11, 15/13, 148/13, 28/14, 43/14, 130/14, 180/14, 78/15, 192/15, 27/16, 120/16 и 165/17), министерот за финансии донесе

**ТАРИФНИК
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ НА ТАРИФНИКОТ ЗА ВИСИНАТА НА НАДОМЕСТОЦИТЕ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА
ЕЛЕКТРОНСКИОТ СИСТЕМ ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ**

Член 1

Во Тарифникот за висината на надоместоците за користење на Електронскиот систем за јавни набавки („Службен весник на Република Македонија“ бр.44/12), во членот 3 во табелата во редот за економски оператори од странство бројот „200“ се заменува со бројот „130“.

Член 2

Овој тарифник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 02-5150/1
25 април 2018 година
Скопје

Министер за финансии,
д-р Драган Тевдовски, с.р.

МИНИСТЕРСТВО ЗА ЕКОНОМИЈА

1400.

Врз основа на член 22-е став (9) од Законот за контрола на извоз на стоки и технологии со двојна употреба („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/05, 84/07, 158/10, 136/11, 199/14, 192/15 и 53/16), министерот за економија донесе

**ПРАВИЛНИК
ЗА ФОРМАТА И СОДРЖИНАТА НА
ПРЕКРШОЧНИОТ ПЛАТЕН НАЛОГ**

Член 1

Со овој правилник се пропишува формата и содржината на прекршочниот платен налог.

Член 2

Прекршочниот платен налог за извозникот-правно лице односно трговец поединец и брокерот, правно лице односно трговец поединец е отпечатен на хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог на ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 1 кој е составен дел на овој правилник.

Член 3

Прекршочниот платен налог за одговорното лице на правното лице, односно на одговорното лице во трговецот поединец е отпечатен во хартија со бела боја во А4 формат.

Формата и содржината на прекршочниот платен налог на ставот 1 на овој член се дадени во Прилог 2 кој е составен дел на овој правилник.

Член 4

Овој правилник влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-2315/3
26 април 2018 година
Скопје

Министер за економија,
Крешник Бектеши, с.р.

Прилог 1

(Назив на органот)

Број: _____

Датум _____ год. во _____ часот

Врз основа на член 22-е став (2) од Законот за контрола на извоз на стоки и технологии со двојна употреба, царинскиот службеник, издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ

- ☐ за извозник-правно лице
- ☐ за извозник трговец поединец
- ☐ за брокер- правно лице
- ☐ за брокер- трговец поединец

А	ПОДАТОЦИ ЗА ПРАВНОТО ЛИЦЕ ОДНОСНО ТРГОВЕЦОТ ПОЕДИНЕЦ
---	--

Назив	
Даночен број	
Седиште	
Жиро сметка и деловна банка	

Б	ПОДАТОЦИ ЗА СТОРЕН ПРЕКРШОК
---	-----------------------------

Место и време на сторување на прекршокот	
Опис на дејствие на прекршокот	
Лица затекнати на самото место	
Правна квалификација на прекршокот	
Записник за сторен прекршок	

Износ на утврдената глоба за прекршокот	
Сметка за плаќање на глоба на образец ПП150	-Цел на дознаката: уплата на глоба за прекршок согласно Законот за контрола на извоз на стоки и технологии со двојна употреба -Банка на примачот: Народна банка на Република Македонија -Трезорска сметка: 100-0000000630-95 -Уплатна сметка: 840***05187 (***-број на општина каде се уплатува) -Приходна шифра: 722 123 00

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до царинскиот службеник кој го издал прекршочниот платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати половина од изречената глоба. Ако сторителот на прекршокот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, царинскиот службеник поднесува барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд.

Сторител на прекршок

Царински службеник

М.П.

име, презиме и своерачен потпис_____
име, презиме и своерачен потпис

Прилог 2

(Назив на органот) _____

Број: _____

Датум _____ год. во _____ часот

Врз основа на член 22-е став (2) од Законот за контрола на извоз на стоки и технологии со двојна употреба, царинскиот службеник, издава

ПРЕКРШОЧЕН ПЛАТЕН НАЛОГ

- ☐ за одговорното лице на извозник-правно лице
☐ за одговорното лице на извозник-трговец поединец
☐ за одговорно лице на брокер- правно лице
☐ за одговорно лице на брокер- трговец поединец

Име и презиме _____
ЕМБГ на одговорното лице _____
Адреса на живеалиште или привремен престој _____
Број и датум на издавање на лична карта/патна исправа _____
Податоци за правното лице, трговецот поединец или брокерот, _____
Назив _____
Седиште _____
Единствен даночен број (ЕДБ) _____
Опис на прекршокот _____

Место и време на сторување на прекршокот _____

Правна квалификација на прекршокот _____

Записник за сторен прекршок _____

да плати глоба во износ од _____ евра во денарска противвредност на образец ПП 50

-Цел на дознаката: уплата на глоба за прекршок согласно Законот за контрола на извоз на стоки и технологии со двојна употреба

Назив на примачот: Царинска управа на Република Македонија

-Банка на примачот: Народна банка на Република Македонија

-Трезорска сметка: 100-0000000630-95

-Уплатна сметка: 840***05187 (***-број на општина каде се уплатува)

-Приходна шифра: 722 123 00

ПРАВНА ПОУКА: Сторителот е должен да ја плати глобата во наведениот износ во прекршочниот платен налог во рок од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во прекршочниот платен налог и веднаш да достави доказ за извршената уплата до царинскиот службеник кој го издал прекршочниот платен налог. Сторителот кој ќе ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, ќе плати половина од изречената глоба. Ако сторителот на прекршокот не ја плати глобата во рокот од осум дена од денот на приемот на прекршочниот платен налог, царинскиот службеник поднесува барање за поведување на прекршочна постапка пред надлежен суд.

Сторител на прекршок

Царински службеник

име, презиме и своерачен потпис

М.П.

име, презиме и своерачен потпис

МИНИСТЕРСТВО ЗА ПРАВДА

1401.

Врз основа на член 27-б од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), министерот за правда донесе

О Д Л У К А

ЗА ЗАПИРАЊЕ НА ИСПЛАТА НА СРЕДСТВА ЗА РЕДОВНО ГОДИШНО ФИНАНСИРАЊЕ ОД БУЏЕТОТ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА НА ПОЛИТИЧКИ ПАРТИИ

Се запира исплата на средствата за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политичките партии, и тоа:

1. **ЛИБЕРАНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА** (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25 и годишен финансиски извештај/член 27)

2. **НОВА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА** (не е доставен годишен финансиски извештај/член 27)

3. **ВМРО НАРОДНА ПАРТИЈА** (не е доставен извештај од регистар на примени донации/член 25)

4. **ОБЕДИНЕТИ ЗА МАКЕДОНИЈА** (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27)

5. **ДВИЖЕЊЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ЕДИНСТВО НА ТУРЦИТЕ** (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27)

6. **РАБОТНИЧКО ЗЕМЈОДЕЛСКА ПАРТИЈА** (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25 и годишна сметка/член 26)

7. **МАКЕДОНСКА АЛИЈАНСА** (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27)

8. **ПАРТИЈА ЗА ДВИЖЕЊЕ НА ТУРЦИТЕ ВО МАКЕДОНИЈА** (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27)

9. **СОЈУЗ НА РОМИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА** (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27)

10. **НОВА АЛТЕРНАТИВА** (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27)

11. **ОБЕДИНЕТИ ДЕМОКРАТСКИ СИЛИ НА РОМИТЕ** (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27)

12. **ПАРТИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА РОМИТЕ** (не е доставен извештај годишен финансиски извештај/член 27)

13. **ПАРТИЈА ЗА ЦЕЛОСНА ЕМАНЦИПАЦИЈА НА РОМИТЕ** (не е доставена годишна сметка/член 26)

14. **СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА ВО МАКЕДОНИЈА** (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27)

15. **НАРОДНО ДВИЖЕЊЕ ЗА МАКЕДОНИЈА** (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27)

16. **ПАРТИЈА НА ПРАВДАТА** (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27)

17. **ТРАЈНО МАКЕДОНСКО РАДИКАЛНО ОБЕДИНУВАЊЕ** (не е доставен извештај од регистар на примени донации/член 25)

18. **ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА РОМИТЕ** (не е доставен годишен финансиски извештај/член 27)

19. **АЛИЈАНСА ЗА ПОЗИТИВНА МАКЕДОНИЈА** (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27)

20. **ОБЕДИНЕТА ПАРТИЈА ЗА ЕДНАКВОСТ НА РОМИТЕ** (не е доставен извештај од регистар на примени донации/член 25)

21. **ДВИЖЕЊЕ ЗА РЕФОРМИ – АЛБАНСКА ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА** (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27)

22. **ЛЕВИЦА** (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25 и годишен финансиски извештај/член 27)

23. **УНИТЕТИ** (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27)

24. **ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКИ ПРЕСПОРИТЕТ** (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27)

25. **РОМИ ОБЕДИНЕТИ ОД МАКЕДОНИЈА** (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27)

26. **МАКЕДОНСКА ОБЕДИТЕЛНА РЕФОРМСКА ОРГАНИЗАЦИЈА – РАБОТНИЧКА ПАРТИЈА** (не се доставени: извештај од регистар на примени донации/член 25, годишна сметка/член 26 и годишен финансиски извештај/член 27)

Политичката партија од точката 16 согласно известувањето на Основниот суд Скопје II – Скопје број 03-СУ.бр. 454/2018 од 03.04.2018 година е избришана од Единствениот судски регистар на политички партии.

Запирањето на исплатата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија за политичките партии ќе трае до уредно исполнување на обврските согласно член 25, 26 и 27 од Законот за финансирање на политичките партии.

Оваа одлука е конечна и истата ќе се објави во „Службен весник на Република Македонија“ согласно член 27-б став 6 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13).

Образложение

До Министерството за правда согласно член 27-б од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), Државниот завод за ревизија достави Предлог број 07-493/1 од 19.04.2018 година за донесување на Одлука за запирање на исплата на средства за редовно годишно финансирање од Буџетот на Република Македонија на политичките партии, кои не ги исполниле обврските за финансиско известување за периодот од 01.01.2017 до 31.12.2017 година, односно не доставиле извештај од регистар на примени донации, годишна сметка или годишен финансиски извештај. Споменатите законски обврски не ги исполниле следните политички партии: **ЛИБЕРАНО ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА**, **НОВА СОЦИЈАЛДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА**, **ВМРО НАРОДНА ПАРТИЈА**, **ОБЕДИНЕТИ ЗА МАКЕДОНИЈА**, **ДВИЖЕЊЕ ЗА НАЦИОНАЛНО ЕДИНСТВО НА ТУРЦИТЕ**, **РАБОТНИЧКО ЗЕМЈОДЕЛСКА ПАРТИЈА**, **МАКЕДОНСКА АЛИЈАНСА**, **ПАРТИЈА ЗА ДВИЖЕЊЕ НА ТУРЦИТЕ ВО**

МАКЕДОНИЈА, СОЈУЗ НА РОМИТЕ ОД МАКЕДОНИЈА, НОВА АЛТЕРНАТИВА, ОБЕДИНЕТИ ДЕМОКРАТСКИ СИЛИ НА РОМИТЕ, ПАРТИЈА ЗА ИНТЕГРАЦИЈА НА РОМИТЕ, ПАРТИЈА ЗА ЦЕЛОСНА ЕМАНИПАЦИЈА НА РОМИТЕ, СРПСКА НАПРЕДНА СТРАНКА ВО МАКЕДОНИЈА, НАРОДНО ДВИЖЕЊЕ ЗА МАКЕДОНИЈА, ПАРТИЈА НА ПРАВДАТА, ТРАЈНО МАКЕДОНСКО РАДИКАЛНО ОБЕДИНУВАЊЕ, ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА НА РОМИТЕ, АЛИЈАНСА ЗА ПОЗИТИВНА МАКЕДОНИЈА, ОБЕДИНЕТА ПАРТИЈА ЗА ЕДНАКВОСТ НА РОМИТЕ, ДВИЖЕЊЕ ЗА РЕФОРМИ – АЛБАНСКА ДЕМОКРАТСКА ПАРТИЈА, ЛЕВИЦА, УНИТЕТИ, ПАРТИЈА ЗА ДЕМОКРАТСКИ ПРЕСПОРИТЕТ, РОМИ ОБЕДИНЕТИ ОД МАКЕДОНИЈА, МАКЕДОНСКА ОБЕДИТЕЛНА РЕФОРМСКА ОРГАНИЗАЦИЈА – РАБОТНИЧКА ПАРТИЈА.

Согласно член 25 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), политичката партија подготвува извештај од регистар за добиените донации, кој го доставува најдоцна до 31 март за претходната година заедно со годишниот финансиски извештај од членот 27 од овој закон до Државниот завод за ревизија.

Согласно член 26 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), надзорот над финансиско-материјалното работење на политичките партии го врши Државниот завод за ревизија согласно истиот се спроведува секоја календарска година за претходната година. Исто така, годишната сметка за финансиското работење, согласно со законските прописи, политичките партии ја доставуваат до: Управата за јавни приходи, Централниот регистар и Државниот завод за ревизија, а должни се да ја објават на своите веб страни.

Согласно член 27 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), политичките партии, најдоцна до 31 март изготвуваат годишен финансиски извештај за претходната година. Извештајот го содржи финансиското работење на сметката на политичката партија, како и потсметките на локалните ограноци и потсметката на партиско истражувачко – аналитичкиот центар на партијата.

Согласно член 27-а годишниот финансиски извештај политичката партија е должна јавно да го објави на своја веб страна, најдоцна до 30 април во тековната година за претходната година.

Со оглед дека партиите наведени во оваа одлука не постапиле согласно член 25, 26 и 27 од Законот за финансирање на политичките партии („Службен весник на РМ“ бр. 76/04, 86/08, 161/08, 96/09, 148/11, 142/12 и 23/13), согласно член 27-б став 4 од истиот закон, а по предлог на Државниот завод за ревизија, се одлучи како во диспозитивот на оваа одлука.

ПРАВНА ПОУКА: Против оваа одлука политичките партии можат да поведат управен спор пред Управниот суд во рок од 30 дена од денот на објавување на истата во „Службен весник на Република Македонија“.

Бр. 11-2609/2
25 април 2018 година
Скопје

Министер за правда,
Биле Салији, с.р.



Службен весник

на Република Македонија



www.slvesnik.com.mk

Издавач: ЈП СЛУЖБЕН ВЕСНИК НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА, ц.о. – Скопје
бул. „Партизански одреди“ бр. 29. Поштенски фах 51.
Директор и одговорен уредник – Мартин Костовски
телефон: +389-2-55 12 400
телефакс: +389-2-55 12 401

Претплатата за 2018 година изнесува 10.100 денари.
„Службен весник на Република Македонија“ излегува по потреба.
Рок за рекламации: 15 дена.
Жиро-сметка: 300000000188798.
Депонент на Комерцијална банка, АД – Скопје.
Печат: Печатница ЕВРОПА 92 ДООЕЛ, Кочани.

contact@slvesnik.com.mk

ISSN 0354-1622



2018076